




Република Македонија

Republic of Macedonia


*Квартален статистички извештај бр.51
30 септември 2018 г.*

*Quarterly Statistical Report No. 51
September 30, 2018*



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



Пензиски друштва; задолжителни и доброволни пензиски фондови

Во рамките на капитално финансираното пензиско осигурување, постојат две пензиски друштва. Двете друштва управуваат со по еден задолжителен и по еден доброволен пензиски фонд. Двете пензиски друштва се:

1. Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво А.Д Скопје, кое управува со

Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и

Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

Акционер на Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво А.Д Скопје е Позаваровалница Сава д.д, Република Словенија која во главнината на друштвото учествува со 100%.

и

2. КБ ПРВО друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, кое управува со

КБ ПРВ отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и

КБ ПРВ отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Акционери на КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје се Скупина Прва заваровалниски холдинг ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%.

Pension Companies; Mandatory and Voluntary Pension Funds

The fully funded pension insurance includes two pension companies. Both companies manage one mandatory pension fund and one voluntary pension fund. The two pension companies are the following:

1. Društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi Sava penzisko drustvo A.D Skopje, which manages

Otvoren zadolžitelen penziski fond Sava penziski fond and

Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus

Shareholder of Društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi Sava penzisko drustvo A.D Skopje is Pozavarovalnica Sava d.d, Republic of Slovenia, which represents 100% of the Pension Company equity.

and

2. KB PRVO društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB PRV otvoren zadolžitelen penziski fond – Skopje and

KB PRV otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

Shareholders of KB Prvo društvo za upravuvanje so zadolžitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje are Skupina Prva zavarovalniski holding DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company equity and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity.

I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹I Mandatory pension funds data¹

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
30.06.2018						
САВАз / SAVAm ²	31.651	81.912	100.561	10.119	192.592	224.243
КБПз / KBPm ³	37.121	90.235	105.713	10.445	206.393	243.514
ВКУПНО / TOTAL	68.772	172.147	206.274	20.564	398.985	467.757
30.09.2018						
САВАз / SAVAm	31.676	82.381	105.186	11.735	199.302	230.978
КБПз / KBPm	37.129	90.873	110.218	12.055	213.146	250.275
ВКУПНО / TOTAL	68.805	173.254	215.404	23.790	412.448	481.253

*Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

²Кратенката САВАз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд

³Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies


² SAVAm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond

³ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje

Табела 2: Старосна и полева структура на членовите на задолжителните пензиски фондови
 Table 2: Structure of the Mandatory Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	САВАз / SAVAm			КБПз/ KBPm			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	2.741	2.058	4.799	3.023	2.005	5.028	9.827
од 21 до 25 години / 21 to 25	15.010	11.036	26.046	15.818	11.537	27.355	53.401
од 26 до 30 години / 26 to 30	24.389	20.438	44.827	26.377	21.675	48.052	92.879
од 31 до 35 години / 31 to 35	27.459	23.702	51.161	29.530	24.913	54.443	105.604
од 36 до 40 години / 36 to 40	23.628	20.446	44.074	24.565	21.997	46.562	90.636
од 41 до 45 години / 41 to 45	16.362	14.387	30.749	17.801	16.718	34.519	65.268
од 46 до 50 години / 46 to 50	9.363	8.592	17.955	10.618	10.599	21.217	39.172
од 51 до 55 години / 51 to 55	3.854	3.790	7.644	4.401	4.586	8.987	16.631
од 56 до 60 години / 56 to 60	1.371	1.174	2.545	1.511	1.332	2.843	5.388
од 61 до 64 години / 61 to 64	437	312	749	479	351	830	1.579
65 и повеќе / 65+	266	163	429	252	187	439	868
Вкупно / Total	124.880	106.098	230.978	134.375	115.900	250.275	481.253

Слика 2: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
 Figure 2: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



Средства во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствените единици Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the accounting units

Табела 3: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Table 3: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the mandatory pension fund net assets

во милиони денари/in million denars


Состојба на / As of	САБАз / SAVAm			КБПз / KBPm		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
30.06.2018	276,46	16,97	28.753,47	307,64	19,17	32.770,19
31.07.2018	288,26	17,41	29.397,10	317,82	19,56	33.410,94
31.08.2018	284,41	17,49	29.767,78	310,55	19,57	33.834,96
30.09.2018	269,72	17,23	30.230,78	297,97	19,37	34.324,44

* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ

*Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 3: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови


Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Табела 4: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови


Table 4: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	САБАз / SAVAm	КБПз / KBPm
30.06.2018	194,695778	199,406252
15.07.2018	196,291377	200,834624
31.07.2018	197,126957	201,444655
15.08.2018	197,332116	201,652132
31.08.2018	197,772247	202,183973
15.09.2018	197,599179	202,104919
30.09.2018	199,091693	203,387061




Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на САВАЗ

Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of SAVAm



Слика 5: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПЗ

Figure 5: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPm



Принос на задолжителните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди

Mandatory Pension Fund Return on annual level by period

Период/ Period	САВАЗ / SAVAm		КБПЗ / KBPm	
	Номинален / Nominal	Реален / Real	Номинален / Nominal	Реален / Real
31.03.2011 - 31.03.2018	5,89%	4,95%	5,67%	4,73%
30.06.2011 - 30.06.2018	6,06%	4,86%	5,86%	4,66%
30.09.2011 - 30.09.2018	6,73%	5,38%	6,79%	5,44%
Почеток/Start – 30.09.2018	5,55%	3,44%	5,72%	3,61%

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со задолжителни пензиски фондови

Fees charged by Pension Companies managing Mandatory Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	САВАЗ / SAVAm	КБПЗ / KBPm
Надомест од придонес / Fee on contributions	2,50% ⁴	2,50% ⁵
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд / Monthly fee on mandatory pension fund net assets	0,035% ⁶	0,035% ⁷
Надомест за премин / Transfer fee Број на денови/ Number of days:*		
Број на денови ≤ 720/ number of days ≤ 720	15 Евра / 15 Euros	15 Евра / 15 Euros
Број на денови > 720 number of days > 720	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

*бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот задолжителен пензиски фонд (или од првиот месецот за кој членот стекнал право на придонес во постојниот задолжителен пензиски фонд, во случај на прво членство) до крајниот рок до кој членот треба да достави до Агенција формулар и доказ за платен надомест за премин

⁴ Од јануари 2018 година (претходно беше 2,75%)

⁵ Од јануари 2018 година (претходно беше 2,75%)

⁶ Од јануари 2017 година (претходно беше 0,04%)

⁷ Од јануари 2017 година (претходно беше 0,04%)

*number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current mandatory pension fund (or from the first day of the month for which the member has acquired right to contributions in the current mandatory pension fund, in case of first time membership) to the end of the period in which the member has to submit to the Agency form and proof of paid transfer fee.

⁴ Since January 2018 (previously it was 2,75%)

⁵ Since January 2018 (previously it was 2,75%)

⁶ Since January 2017 (previously it was 0,04%)

⁷ Since January 2017 (previously it was 0,04%)

Табела 5: Структура на инвестициите на имотот на задолжителните пензиски фондови
Table 5: Mandatory Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	САБАз / SAVAm		КБПз / KBPm	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	3.777.930.185	12,49%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	4.467.776.481	14,77%	10.115.671.436	29,45%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	1.312.325.503	4,34%	732.939.480	2,13%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	15.335.717.795	50,71%	21.358.955.342	62,19%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	24.893.749.964	82,31%	32.207.566.258	93,78%
Депозити / Deposits	5.214.709.434	17,24%	2.074.722.006	6,04%
Парични средства / Cash	104.790.856	0,35%	21.936.045	0,06%
Побарувања / Receivables	30.034.177	0,10%	41.066.378	0,12%
Вкупно средства / Total assets	30.243.284.431	100,00%	34.345.290.686	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	12.506.052	0,04%	20.846.830	0,06%
Нето средства / Net assets	30.230.778.367	99,96%	34.324.443.808	99,94%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:


- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization


Слика 6: Структура на инвестициите на САБАз (на 30.09.2018)

Figure 6: Structure of Investment of CABAm (as of 30.09.2018)



Слика 7: Структура на инвестициите на КБПз (на 30.09.2018)

Figure 7: Structure of Investment of KBPm (as of 30.09.2018)



II Податоци за доброволните пензиски фондови⁸

II Voluntary Pension Funds Data⁸


Членство во доброволните пензиски фондови

Voluntary Pension Fund Membership

Табела 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
Table 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
30.06.2018			
САВА _д / SAVAv ^{9 10}	6.347	3.458	9.805
КБП _д / KBPv ^{11 12}	2.952	11.293	14.245
ВКУПНО / TOTAL	9.299	14.751	24.050
30.09.2018			
САВА _д / SAVAv	6.432	3.449	9.881
КБП _д / KBPv	3.019	11.239	14.258
ВКУПНО / TOTAL	9.451	14.688	24.139

Слика 8: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
Figure 8: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁸Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁹Кратенката САВА_д се користи за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

¹⁰Зачленувањето и плаќањето на придонеси во САВА_д започна на 15 јули 2009 година

¹¹Кратенката КБП_д се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

¹²Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБП_д започна на 21 декември 2009 година

⁸ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁹ SAVAv stands for the voluntary pension fund Otoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus


¹⁰ Membership and payment of voluntary contributions in SAVAv started on 15 July 2009

¹¹ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otoren dobrovolen penziski fond - Skopje

¹² Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009

Слика 9: Дистрибуција на членството по професионални пензиски шеми*

Figure 9: Distribution of Membership by occupational pension scheme*




*Професионалните пензиски шеми со помалку од 100 членови се прикажани во „Други“

*Occupational pension schemes with less than 100 members are presented under „Other“

Слика 10: Членови со индивидуални сметки со уплаќач и без уплаќач

Figure 10: Members with an individual account whose contributions are paid by third party and members with an individual account who pay for own contributions




*Member & payer stands for member whose contributions are paid by third party

**Member stands for member who pays for own contributions

Табела 7: Старосна и полова структура на членовите на доброволните пензиски фондови
Table 7: Structure of the Voluntary Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	САВАд / SAVAv			КБПд / KBPv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	7	2	9	1	0	1	10
од 21 до 25 години / 21 to 25	94	71	165	49	25	74	239
од 26 до 30 години / 26 to 30	489	605	1.094	354	290	644	1.738
од 31 до 35 години / 31 to 35	867	956	1.823	913	689	1.602	3.425
од 36 до 40 години / 36 to 40	1.077	992	2.069	1.215	926	2.141	4.210
од 41 до 45 години / 41 to 45	849	701	1.550	1.241	1.110	2.351	3.901
од 46 до 50 години / 46 to 50	649	550	1.199	1.135	1.065	2.200	3.399
од 51 до 55 години / 51 to 55	427	420	847	1.062	966	2.028	2.875
од 56 до 60 години / 56 to 60	350	366	716	913	885	1.798	2.514
од 61 до 64 години / 61 to 64	187	120	307	582	383	965	1.272
65 и повеќе / 65+	73	29	102	326	128	454	556
Вкупно / Total	5.069	4.812	9.881	7.791	6.467	14.258	24.139

Слика11: Старосна структура на членовите на доброволните пензиски фондови
Figure 11: Age Structure of the Voluntary Pension Fund Membership



Средства во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) и движење на вредноста на сметководствените единици

Assets in the voluntary fully funded pension insurance (third pillar) and the value of the accounting units

Табела 8: Уплатени придонеси во третиот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Table 8: Contributions paid to third pillar, fees charged and value of the voluntary pension fund net assets

Состојба на / As of	САВАд / SAVAv			КБПд / KBPv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
30.06.2018	10,29	0,94	681,03	9,55	0,82	756,19
31.07.2018	9,42	0,92	695,74	10,78	0,84	772,83
31.08.2018	14,86	1,10	712,67	7,47	0,79	780,64
30.09.2018	7,84	0,91	724,82	8,04	0,80	790,05


во милиони денари/in million denars

* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ

*Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 12: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови


Figure 12: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets



Табела 9: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови


Table 9: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv
30.06.2018	171,076024	166,466419
15.07.2018	172,599940	167,638050
31.07.2018	173,288731	168,051849
15.08.2018	173,822824	168,180304
31.08.2018	174,032768	168,533317
15.09.2018	173,904100	168,439138
30.09.2018	175,548053	169,659093




Слика 13: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на САВАд

Figure 13: Value of the Net assets and the Accounting Unit of SAVAv



Слика 14: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПд

Figure 14: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPv



Принос на доброволните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди Voluntary Pension Fund Return on annual level by period

Период / Period	САВАд / SAVAv		КБПд / KBPv	
	Номинален / Nominal	Реален / Real	Номинален / Nominal	Реален / Real
31.03.2011 - 31.03.2018	5,98%	5,04%	5,67%	4,73%
30.06.2011 - 30.06.2018	6,22%	5,02%	5,71%	4,51%
30.09.2011 - 30.09.2018	6,88%	5,53%	6,11%	4,77%
Почеток / Start – 30.09.2018	6,31%	4,67%	6,20%	4,53%

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови Fees charged by Pension Companies managing Voluntary Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv
Надомест од придонес / Fee on contributions ¹³	2,90% ¹⁴	2,90% ¹⁵
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд / Monthly fee on voluntary pension fund net assets	0,10% ¹⁶	0,075% ¹⁷
Надомест за премин / Transfer fee Број на денови / Number of days:*		
Број на денови ≤ 360 / number of days ≤ 360	10 Евра / 10 Euros	10 Евра / 10 Euros
Број на денови > 360 / number of days > 360	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

*бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот доброволен пензиски фонд до датумот на потпишување на договорот за членство во идниот доброволен пензиски фонд

*number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current voluntary pension fund to the membership contract date in the future voluntary pension fund

¹³ За членови кои се учесници во професионална пензиска шема друштвото може да определи друг износ на овој надомест

¹⁴ Од 1 јануари 2017 година (претходно беше 3,80%)

¹⁵ Од 1 јуни 2013 година (претходно беше 4,00%)

¹⁶ Од 1 март 2011 година (претходно беше 0,15%)

¹⁷ Од 1 јануари 2011 година (претходно беше 0,15%)

¹³ For members of pension schemes Pension Company may set different level of this fee

¹⁴ Since 1 January 2017 (previously it was 3,80%)

¹⁵ Since 1 June 2013 (previously it was 4,00%)

¹⁶ Since 1 March 2011 (previously it was 0,15%)

¹⁷ Since 1 January 2011 (previously it was 0.15%)

Табела 10: Структура на инвестициите на имотот на доброволните пензиски фондови
 Table 10: Voluntary Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	САВАд / SAVAv		КБПд / KBPv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	100.609.183	13,87%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	102.225.903	14,09%	234.121.518	29,47%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	96.805.935	13,34%	32.928.889	4,14%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	289.215.512	39,86%	429.989.551	54,12%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	588.856.534	81,15%	697.039.958	87,73%
Депозити / Deposits	135.684.891	18,70%	89.493.918	11,26%
Парични средства / Cash	693.582	0,10%	7.247.061	0,91%
Побарувања / Receivables	373.325	0,05%	767.400	0,10%
Вкупно средства / Total assets	725.608.332	100,00%	794.548.337	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	784.957	0,11%	4.501.431	0,57%
Нето средства / Net assets	724.823.376	99,89%	790.046.905	99,43%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:


- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization

Слика 15: Структура на инвестициите на САВАД (на 30.09.2018)

Figure 15: Structure of Investment of SAVAv (as of 30.09.2018)



Слика 16: Структура на инвестициите на КБПд (на 30.09.2018)

Figure 16: Structure of Investment of KBPv (as of 30.09.2018)

